

20100751369

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТСКОТО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН

2010

07-2450/1
3 2010

3

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТСКОТО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН

I.

1

Предмет на уредување

(1)

(:)

(2) Со

(:)

2

Примена на Законот

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3

Цел на Законот

-

-

-

-

-

-

4

Примена на други прописи

(1)

(2)

(3)

(4)

(,)

5

Дефиниции

1.

2.

3.

6

Начело на должна заштита

7

Начело на меѓународна соработка

II.

8
Граници

(1) :

11/ .

1.102 ,

1.568 .

1.673 .

1.633 , - .. 1.605 , - .. 1.622 , - ..

1.657 , - .. 1.660 , - .. 1.346

1.380 , - .. 1.327

1.372 . 1.268 , - 1.131

899 .

1.086 .

877 ,

1.270 , - .. 1.436

1.522 ,

971 .

754 714 ,

752 , 864 ,

1.165 , 1.026 , 1.144 (), 1.103 ()

1.179 2,2

833,5 2.

(2)

(1)

1:1000.

9
Начин на управување

:

- ,

,

-

-

-

-

10

**Комисија за управување со светското природно и културно наследство во
Охридскиот регион**

(1)

9

(2)

(: 21).

(3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

5)

;

6)

;

7)

,

/

8)

(2)

13

,

(3)

10

(4)

.

(1)

,

(4)

12

**Деловник, надоместок и вршење
на административно-техничките работи**

(1)

(2)

(3)

,

(2)

(4)

(5)

-

III.

13

**План за управување со светското природно
и културно наследство во Охридскиот регион**

(1)

(2)

(3)

(4)

14

Соработка во изработката на планот

(1)

(2)

10

15
Јавна расправа

(1)

(2)

16
Спроведување на планот

17
Планирање на урбан развој

(1)

10

(2)

10

15

(3)

(4)

10

(2)

10

21

Сопственост на светското природно наследство

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

22

Достапност на јавноста

(1)

(2)

23

Користење на светското природно наследство

(1)

13

(2)

24

Привремена или трајна заштита

20

25

**Список на светско културно наследство
во Охридскиот регион**

(1)

(2)
(3)

(1)

(4)

(5)

26

Сопственост на светското културно наследство

(1)

(2)

27

Достапност на јавноста

(1)

(2)

28

Користење на светското културно наследство

(1)

13

(2)

(3)

8

(4)

(3)

29

Спроведување на мерки и активности за заштита

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

V.

30

Подготвување на извештај

(1)

(:)

13

(2)

(3)

31

Процена на опасност

(1)

30

(2)

(1)

1)

-

20

-

-

2)

-

-

-

-

(3)

(1)

1)

-

-

-

-

-

-
2)

:

-

-

-

-

32

Јавен увид на извештајот

(1)
15

-

30

(2)

/

30

60

-

(3)

33

Усвојување на извештајот

(1)

30

(2)

34
Известување

30

/

/

30

35
**Доставување на извештаи
до УНЕСКО**

30

VI.

36
Извори на финансирање

(1)

1)

2)

3)

4)

(2)

(3)

(4)

(5)

;

,

;

(

,

(1)

1

,

).

13

(1)

2

(1)

3

(1)

4

VII.

1. Надзор над спроведувањето на Законот

37

Надлежност за вршење надзор над спроведувањето на Законот

(1)

(2)

38

**Надзорот над работата на органите на општината
Охрид, општината Струга и општината Дебарца**

37

39

40

**Постапка за вршење надзор над работата на органите на општината Охрид, општината
Струга и општината Дебарца**

1)

2)

3)

2. Инспекциски надзор

42

Надлежност за вршење инспекциски надзор

(1)

(2)

43

Делокруг на државниот инспектор за заштита на природата

(1)

, :

- 13 (16),

- 20 (3)

(2)

13 (23 (1)).

:

- ,

- ,

- ;

- , 13

- 13

(3)

(1)

44

Делокруг на инспекторот за културно наследство

(1)

:

- 13 (28)
- 13 (29).
(2) :
- ,
- 13
- 13 .

45

Обврски на правните и физичките лица при вршење на надзор

43 44

VIII.

46

Прекршочни санкции за физички лица

(1) 100 , : (20 (2)).
(2) (1) ,

(3) ,

47

400 :
1) 9 ;
2) 13 (23 (1));
3) 23
(2)

4) 13 (28 (1) (2)).

48

Прекршочни санкции за правни лица

(1) 200 , : (20 (2)).

(2) 100 (1) .

(3) (1) (2) ,

(4) . ,

49

(1) 3.000 , :

1) 9 ;

2) 13 (23 (1));

3) ; 23

(2) 13 (28 (1) (2)).

(2) 800 (1) .

50

Постапка за порамнување

(1) 47 49

(2)

(3)

51

Водење на прекршочна постапка

47 49

IX.

52

**Комисија за управување со светското природно и културно наследство во
Охридскиот регион**

53

**Планот за управување со светското природно
и културно наследство во Охридскиот регион**

54

Завршни одредби

"

"